



Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), член 65-г став 3 и 65-д став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 122/21) и точки 11 и 14 од Одлуката за методологијата за утврдување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/21 и 149/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

**ОДЛУКА**  
**за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји**  
**(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 177/21)**

1. Се утврдува стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија во висина од 0%.

Висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот од ставот 1 од оваа точка е утврдена врз основа на редовната оценка на потребата да не се воведе, да се воведе, да се зголеми, да се намали или да се ослободи противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија, спроведена врз основа на податоците за првиот квартал од 2021 година за стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот утврдена согласно со точката 8 од Одлуката за методологијата за утврдување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Одлуката) и за индикаторите определени во точката 10 од Одлуката.

2. Се утврдува стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености кон други земји во висина од 0%.

При утврдувањето на висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот од ставот 1 од оваа точка, се имаа предвид стапките на противцикличниот заштитен слој на капиталот утврдени од надлежните органи на другите земји и висината на изложеноста на банките во Република Северна Македонија кон клиентите од приватниот сектор од сите земји кон кои тие има изложеност.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**О бр.02-15/XI-5/2021  
29 јули 2021 година  
Скопје**

**Гувернер  
и претседавач  
на Советот на Народната банка  
на Република Северна Македонија  
д-р Анита Ангеловска-Бежоска**